

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 7

Год. LXV

Петок, 16 јануари 2009

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
179. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на организации на производители, како и постапката за запишување односно бришење од регистарот.....	1	182. Исправка на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	32
180. Обрасци бр. 1А, 1Б, 1В и 1Г од Државната изборна комисија.....	4	183. Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања.....	32
181. Одлука за определување продажна цена на природен гас во првиот квартал од 2009 година.....	32	Огласен дел	1-28

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

179.

Врз основа на 84 став 4 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ОДНОСНО БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистар на организации на производители, како и постапката за запишување односно бришење од регистарот.

Член 2

Регистарот на организации на производители се води во форма на книга со тврд повез во темно сина боја во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

На првата страна на книгата е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис „Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“, а на средината стои натпис „Регистар на организации на производители“. Натписите се со бела боја.

На евиденциските листови од став 1 на овој член се запишуваат следниве податоци:

- реден број и страна;
- назив, седиште и ЕМБС на организацијата;
- архивски број и дата на регистрација;
- форма на организирање;
- број на членови;
- обем на производство и
- други специфични податоци за организацијата.

Формата и содржината на регистарот на организации на производители е дадена во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот на организации на производители се води во пишана или електронска форма.

Член 4

Концесионерите и одгледувачите на риби се запишуваат во регистарот на организации на производители по претходно доставено барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Барањето ги содржи следните податоци:

- назив, седиште и ЕМБС на организацијата;
- општи податоци за организацијата;
- форма на организирање;
- број на членови и
- обем на производство.

Член 5

Организациите на производители се бришат од регистарот на организации на производители по нивно барање или доколку престанат да исполнуваат некој од условите пропишани во член 84 став 3 од Законот за рибарство и аквакултура.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17340/1
26 декември 2008 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

Прилог

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР
НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

РЕДЕН БРОЈ _____, СТРАНА _____

Назив на организацијата

Седиште на организацијата

ЕМБС на организацијата

Архивски број на регистарцијата

Дата на регистрација

[illegible]

Други специфични податоци

[illegible]

Д Р Ж А В Н А И З Б О Р Н А К О М И С И Ј А

180.

Државната изборна комисија, врз основа на член 31 став 2 точка 10 и став 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006 и 136/2008), на седницата одржана на 14 јануари 2009 година ги пропиша следните обрасци за спроведување на Изборот за Претседател на Република Македонија и Изборите за членови на советите на општините и советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје:

Образец број 1А
член 59 став (3) од Изборниот законик

ОБРАЗЕЦ

**за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија
предложен од Пратеници во Собранието на Република Македонија**

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:

_____ (име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

ВО _____
(место и дата)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните Пратеници во Собранието на Република Македонија:

	Име и презиме	ЕМБГ	ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
30.			
најмалку 30 потписи од Пратениците во Собранието на Република Македонија			

ПРЕДЛАГАЧ

_____ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ

НА ПРВО ПОТПИШАНИОТ ПРАТЕНИК ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

Образец број 1Б
член 63 став 1 во врска со член 59 став (2) од Изборниот законик

ОБРАЗЕЦ
за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија
предложен од _____ група избирачи

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:

_____ (име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

ВО _____
(место и дата)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:

	Име и презиме	ЕМБГ	ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во Избирачкиот список			

М. П.

ПРЕДЛАГАЧ

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

Образец број 1В

член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик

ОБРАЗЕЦ

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Градоначалник на општините
односно градот Скопје предложен од група избирачи

За кандидат за градоначалник на општина _____,
(назив на општината)
односно градот Скопје го предлагаме следниот кандидат:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

Во _____
(место и дата)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:

	Име и презиме	Е М Б Г	ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од Изборниот законик
односно
најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) алинеја 6 од Изборниот законик.

М. П.

ПРЕДЛАГАЧ

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

Образец број 1Г
член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик и
член 34 од Законот за локална самоуправа и член 20 од Законот за градот Скопје

ОБРАЗЕЦ
за собирање на потписи за предлагање на кандидати за членови на Совет на општините
односно на градот Скопје предложени од група избирачи

За членови на Советот на општината _____,
(назив на општината)

односно градот Скопје ги предлагаме следните кандидати:

1. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
2. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
3. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

.....
(до вкупниот број на членови што се избираат во советот на општината согласно член 34 од Законот за локалната самоуправа односно
до број 45 за советот на градот Скопје, согласно член 20 од Законот за градот Скопје)

ВО _____
(место и дата)

Горенаведените кандидати ги предлагаат следните избирачи потписници и тоа:

	Име и презиме	ЕМБГ	ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од Изборниот законик
односно
најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) алинеја 6 од Изборниот законик.

М. П.

ПРЕДЛАГАЧ

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

Образец број 1А
член 59 став (3) од Изборниот законик
Formulari 1 А

neni 59 paragrafi (3) nga Kodi zgjedhor

ОБРАЗЕЦ
FORMULAR

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија
предложен од Пратеници во Собранието на Република Македонија
për mbledhje të nënshkrimeve për propozimin e kandidatit Kryetar të Republikës së Maqedonisë
propozuar nga Deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:
Kandidat për Kryetar të Republikës së Maqedonisë propozojmë kandidatin në vijim:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri, vendbanimi i përhershëm, profesioni dhe NVAQ)

ВО _____
(место и дата)(vendi dhe data)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните Пратеници во Собранието на Република Македонија:

Kandidatin e lartëpërmendur e propozojnë Deputetët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në vijim:

	Име и презиме Emri dhe mbiemri	ЕМБГ NVAQ	ПОТПИС NËNSHKRIMI
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
30.			
најмалку 30 потписи од Пратениците во Собранието на Република Македонија së paku 30 nënshkrime nga Deputetët në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë			

ПРЕДЛАГАЧ
PROPOZUES

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ НА ПРВО ПОТПИШАНИОТ ПРАТЕНИК ШТО ГО
ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
EMRI DHE MBIEMRI DHE NVAQ
TË DEPUTETIT TË PARË QË E NËNSHKRUAN PROPOZIMIN

Образец број 1Б
Formulari 1 Б

член 63 став 1 во врска со член 59 став (2) од Изборниот законик
neni 63 paragrafi 1 në lidhje me nenin 59 paragrafi(2) nga Kodi zgjedhor

ОБРАЗЕЦ
FORMULAR

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија
предложен од група избирачи
për mbledhje të nënshkrimeve për propozimin e kandidatit Kryetar të Republikës së Maqedonisë
propozuar nga grup zgjedhësish

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:
Kandidat për Kryetar të Republikës së Maqedonisë propozojmë kandidatin në vijim:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

(emri dhe mbiemri, vendbanimi i përhershëm, profesioni dhe NVAQ)

во /në _____

(место и дата)(vedi dhe data)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:
Kandidatin e lartëpërmendur e propozojnë zgjedhësit e nënshkruar në vijim:

	Име и презиме Emri dhe mbiemri	ЕМБГ NVAQ	ПОТПИС NËNSHKRIMI
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во Избирачкиот список së paku 10.000 nënshkrues nga zgjedhësit e regjistruar në Regjistrin zgjedhor			

М. П./V.V

ПРЕДЛАГАЧ
PROPOZUES

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
NËNSHKRIMI NGA ORGANI I AUTORIZUAR SHETËTOR PËR UDHËHEQJEN
E REGJISTRIT ZGJEDHOR

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
EMRI DHE MBIEMRI DHE NVAQ TË ZGJEDHËSIT QË E NËNSHKRUAN
PROPOZIMIN

Образец број 1В
Formulari numër 1V

член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик
neni 60 paragrafi(6), 63 paragrafi 1 në lidhje me nenin 62 nga Kodi zgjedhor
në lidhje me nenin 97 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim të kodit zgjedhor

ОБРАЗЕЦ
FORMULAR

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Градоначалник на општините
односно градот Скопје предложен од група избирачи
për mbledhje të nënshkrimeve për propozimin e kandidatit Kryetar të komunës përkatësisht për
Qytetin e Shkupit të propozuar nga grup zgjedhësish

За кандидат за градоначалник на општина

Kandidat për kryetar të komunës _____

(назив на општината)(emri i komunës)

односно градот Скопје го предлагаме следниот кандидат:

përkatësisht për Qytetin e Shkupit propozojmë kandidatin në vijim:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

(emri dhe mbiemri, vendbanimi i përhershëm, profesioni dhe NVAQ)

во /në _____

(место и дата)(vedi dhe data)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:

Kandidatin e lartëpërmendur e propozojnë zgjedhësit e nënshkruar në vijim:

	Име и презиме Emri dhe mbiemri	ЕМБГ NVAQ	ПОТПИС NËNSHKRIMI
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од Изборниот законик

односно

најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) алинеја 6 од Изборниот законик.

deri në numrin e duhur të zgjedhësve të regjistruar në ekstraktin e Regjistrit zgjedhorë për komunën, në pëlqim me nenin 62 paragrafi (1) alineja 1, 2, 3, 4 dhe 5 na Kodi zgjedhor

përkatësisht së paku 1000 nënshkrime nga zgjedhësve e regjistruar në Regjistrin zgjedhor për rajonin e qytetit të Shkupit, në pëlqim me nenin 62 paragrafi (1) alineja 6 nga Kodi zgjedhor

M. П./ V. V.

ПРЕДЛАГАЧ/PROPOZUES

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
NËNSHKRIMI NGA ORGANI I AUTORIZUAR SHTETËROR PËR UDHËHEQJEN
E REGJISTRIT ZGJEDHOR

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
EMRI DHE MBIEMRI DHE NVAQ TË ZGJEDHËSIT QË E NËNSHKRUAN
PROPOZIMIN

Образец број 1Г
Formulari 1 G

член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик и
член 34 од Законот за локална самоуправа и член 20 од Законот за градот
neni 60 paragrafi(6), 63 paragrafi 1 në lidhje me nenin 62 nga Kodi zgjedhor
në lidje me nenin 97 nga Ligji për ndryshim dhe plotësimt kodit zgjedhor dhe
neni 34 nga Ligji për vetëqeverisje lokale dhe neni 20 nga Ligji për Qytetin e Shkupit

ОБРАЗЕЦ
FORMULAR

за собирање на потписи за предлагање на кандидати за членови на Совет на општините односно на
градот Скопје предложени од група избирачи
për mbledhje të nënshkrimeve për propozimin e kandidatëve për anëtarë në Këshillin e komunës
përkatësisht për Qytetin e Shkupit të propozuar nga grup zgjedhësish

За членови на Советот на општината _____,
Për anëtarë të Këshillit të komunës _____
(назив на општината) (emrimi i komunës)

односно градот Скопје ги предлагаме следните кандидати:
përkatësisht për Qytetin e Shkupit propozojmë kandidatët në vijim:

1. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri, vendbanimi i përhershëm, profesioni dhe NVAQ)
2. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri, vendbanimi i përhershëm, profesioni dhe NVAQ)
3. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(emri dhe mbiemri, vendbanimi i përhershëm, profesioni dhe NVAQ)

.....
(до вкупниот број на членови што се избираат во советот на општината согласно член 34 од Законот за локалната самоуправа односно
до број 45 за советот на градот Скопје, согласно член 20 од Законот за градот Скопје)
(deri në numrin e anëtarëve që zgjidhen në Këshillin e komunës në pëlqim me nenin 34 nga Ligji për vetëqeverisje lokale përkatësisht deri në numrin 45 për Këshillin e
Qytetit të Shkupit, në pëlqim me nenin 20 nga Ligji për Qytetin e Shkupit)

во /në _____
(место и дата)(vedi dhe data)

Горенаведените кандидати ги предлагаат следните избирачи потписници и тоа:
Kandidatët e lartëpërmendur i propozojnë zgjedhësit e nënshkruar në vijim:

	Име и презиме/Emri dhe mbiemri	Е М Б Г / NVAQ	ПОТПИС/ NËNSHKRIMI
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од Изборниот законик
односно
најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) алинеја 6 од Изборниот законик.
deri në numrin e duhur të zgjedhësve të regjistruar në ekstraktin e Regjistrit zgjedhorë për komunën, në pëlqim me nenin 62 paragrafi (1) alinea 1, 2, 3, 4 dhe 5 na Kodi zgjedhor
përkatësisht së paku 1000 nënshkrime nga zgjedhësit e regjistruar në Regjistrin zgjedhor për rajonin e qytetit të Shkupit, në pëlqim me nenin 62 paragrafi (1) alinea 6 nga Kodi zgjedhor

M. P. V.V.

ПРЕДЛАГАЧ/PROPOZUES

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
NËNSHKRIMI NGA ORGANI I AUTORIZUAR SHITETËROR PËR UDHËHEQJEN E
REGJISTRIT ZGJEDHOR

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
EMRI DHE MBIEMRI DHE NVAQ TË ZGJEDHËSIT QË E NËNSHKRUAN
PROPOZIMIN

Образец број 1А
член 59 став (3) од Изборниот законик
Form No. 1 А
Seçim Kanunu 59 Maddesi (3) bendi

ОБРАЗЕЦ

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија
предложен од Пратеници во Собранието на Република Македонија

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adayının teklifi için
Makedonya Cumhuriyeti Milletvekilleri tarafından teklif edilen imza toplama

FORMU

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adayı olarak teklif edilen aday:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(adı ve soyadı, ikamet yeri, mesleği ve vatandaşlık sicil numarası)

ВО _____
yer (место и дата) (yer ve tarih)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните Пратеници во Собранието на Република Македонија:

Yukarıda adı geçen adayı, aşağıda imzaları bulunan Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Milletvekilleri teklif etti:

	Име и презиме Adı ve soyadı	ЕМБГ Vatandaşlık Sicil Numarası	ПОТПИС İMZA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
30.			
најмалку 30 потписи од Пратениците во Собранието на Република Македонија Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde Milletvekillerinden en az 30 imza			

**ПРЕДЛАГАЧ
TEKLİF SAHİBİ**

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ПРВО ПОТПИШАНИОТ ПРАТЕНИК ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
TEKLİFİ İMZALAYAN İLK MİLLETVEKİLİN ADI VE SOYADI VE VATANDAŞLIK
SICİL NUMARASI

Образец број 1Б
член 63 став 1 во врска со член 59 став (2) од Изборниот законик
Form No. 1 B
Seçim Kanunu 59 Maddesi (2) bendi ile ilgili 63 Madde 1 bendi

ОБРАЗЕЦ
за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија
предложен од група избирачи

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adayının teklifi için
Seçmenler grubu tarafından teklif edilen imza toplama

FORMU

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adayı olarak teklif edilen aday:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(adı ve soyadı, ikamet yeri, mesleği ve vatandaşlık sicil numarası)

Во _____
yer (место и дата) (yer ve tarih)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:
Yukarıda adı geçen adayı, aşağıda imzaları bulunan seçmenler teklif etti:

	Име и презиме Adı ve soyadı	Е М Б Г Vatandaşlık Sicil Numarası	ПОТПИС İMZA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во Избирачкиот список
Seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısından en az 10.000 imza

М. П.
М. У.

ПРЕДЛАГАЧ
TEKLİF SAHİBİ

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
SEÇMEN LİSTESİNİ YÜRÜTEN YETKİLİ
DEVLET KURUMU İMZASI

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
TEKLİFİ İMZALAYAN SEÇMENİN ADI VE SOYADI VE VATANDAŞLIK SİCİL
NUMARASI

Образец број 1В

член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик

Form No. 1 V

Seçim Kanunu 62 Maddesi ile ilgili 60 Madde, (6) bendi, 63 Madde 1 bendi
Seçim Kanununa İlave ve Değişiklik Kanunu 97 Maddesi ile ilgili

ОБРАЗЕЦ

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Градоначалник на општините
односно градот Скопје предложен од група избирачи

Belediyelere ve Üsküp Büyükşehir Belediyesine Belediye Başkan adayı teklifi için
Seçmenler grubu tarafından teklif edilen imza toplama

FORMU

За кандидат за градоначалник на општина _____,
(назив на општината)

односно градот Скопје го предлагаме следниот кандидат:

_____ (име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

_____ Belediyesi'ne ve/veya Üsküp Büyükşehir
(Belediyenin adı)

Belediyesine Belediye Başkan adayı olarak teklif edilen aday:

_____ (adı ve soyadı, ikamet yeri, mesleği ve vatandaşlık sicil numarası)

ВО _____
yer (место и дата) (yer ve tarih)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:
Yukarıda adı geçen adayı, aşağıda imzaları bulunan seçmenler teklif etti:

	Име и презиме Adı ve soyadı	Е М Б Г Vatandaşlık Sicil Numarası	ПОТПИС İMZA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од Изборниот законик

Belediyeye ait Seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısından, Seçim Kanunu 62 Maddesi (1) bendi, 1, 2, 3, 4 ve 5. satırı uyarınca gerekli yeter imza sayısına kadar,

односно

најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) алинеја 6 од Изборниот законик.

ve/veya

Üsküp Büyükşehir Belediyesine ait Seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısından, Seçim Kanunu 62 Maddesi (1) bendi, 6. satırı uyarınca en az 1.000 imza.

М. П.
М. У.

ПРЕДЛАГАЧ
TEKLİF SAHİBİ

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
SEÇMEN LİSTESİNİ YÜRÜTEN YETKİLİ
DEVLET KURUMU İMZASI

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
TEKLİFİ İMZALAYAN SEÇMENİN ADI VE SOYADI VE VATANDAŞLIK SİCİL
NUMARASI

Образец број 1Г
член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик и
член 34 од Законот за локална самоуправа и член 20 од Законот за градот Скопје
Form No. 1 G
Seçim Kanunu 62 Maddesi ile ilgili 60 Madde, (6) bendi, 63 Madde 1 bendi
Seçim Kanununa İlave ve Değişiklik Kanunu 97 Maddesi ile ilgili ve
Yerel Yönetim Kanunu 34 Maddesi ve Üsküp Büyükşehir Kanunu 20 Maddesi

ОБРАЗЕЦ

за собирање на потписи за предлагање на кандидати за членови на Совет на општините
односно на градот Скопје предложени од група избирачи

Belediyelere ve Üsküp Büyükşehir Belediyesine Belediye Konsey Üyeleri adaylarının teklifi için
Seçmenler grubu tarafından teklif edilen imza toplama
FORMU

За членови на Советот на општината _____
(назив на општината)

односно градот Скопје ги предлагаме следните кандидати:

_____ Belediyesi'ne ve/veya Üsküp Büyükşehir
(Belediyenin adı)
Belediyesine Belediye Konsey Üyeleri adayları olarak teklif edilen adaylar:

1. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(adı ve soyadı, ikamet yeri, mesleği ve vatandaşlık sicil numarası)
2. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(adı ve soyadı, ikamet yeri, mesleği ve vatandaşlık sicil numarası)
3. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(adı ve soyadı, ikamet yeri, mesleği ve vatandaşlık sicil numarası)

.....
(до вкупниот број на членови што се избираат во советот на општината согласно член 34 од Законот за локалната самоуправа односно
до број 45 за советот на градот Скопје, согласно член 20 од Законот за градот Скопје)
(Belediye Konseyine seçilen toplam üye sayısına kadar, Yerel Yönetim Kanunu 34 Maddesi uyarınca ve/veya
Üsküp Büyükşehir Belediyesi Konseyine seçilen toplam üye sayısı olan 45 rakamına kadar, Üsküp Büyükşehir Kanunu 20 Maddesi uyarınca)

ВО _____
yer (место и дата) (yer ve tarih)

Горенаведените кандидати ги предлагаат следните избирачи потписници и тоа:
Yukarıda adı geçen adayları, aşağıda imzaları bulunan seçmenler teklif etti:

	Име и презиме Adı ve soyadı	ЕМБГ Vatandaşlık Sicil Numarası	ПОТПИС İMZA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....			
.....			
до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од Изборниот законик Belediye aİt Seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısından, Seçim Kanunu 62 Maddesi (1) bendi, 1, 2, 3, 4 ve 5. satırı uyarınca gerekli yeter imza sayısına kadar, односно најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) алинеја 6 од Изборниот законик. ve/veya Üsküp Büyükşehir Belediyesine ait Seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısından, Seçim Kanunu 62 Maddesi (1) bendi, 6. satırı uyarınca en az 1.000 imza.			

М. П.
М. У.

**ПРЕДЛАГАЧ
TEKLİF SAHİBİ**

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
SEÇMEN LİSTESİNİ YÜRÜTEN YETKİLİ
DEVLET KURUMU İMZASI

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
TEKLİFİ İMZALAYAN SEÇMENİN ADI VE SOYADI VE VATANDAŞLIK SİCİL
NUMARASI

Образец број 1А
член 59 став (3) од Изборниот законик

Образец број 1А
члан 59 став (3) Изборног законика

ОБРАЗЕЦ

**за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република
Македонија предложен од Пратеници во Собранието на Република Македонија**

ОБРАЗАЦ

**о сакупљању потписа за предлагање кандидата за Председника Републике
Македоније предложен од Посланика Скупштине Републике Македоније**

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

За кандидата за Председника Републике Македоније предлагаме следећег кандидата:

(име и презиме, стално место становања, професија и ЈМБГ)

ВО _____

у _____
(место и дата)

(место и датум)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните Пратеници во Собранието на Република Македонија:

Горенаведеног кандидата предлагају следећи Посланици Скупштине Републике Македоније:

	Име и презиме Име и презиме	ЕМБГ ЈМБГ	ПОТПИС ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
30.			

најмалку 30 потписи од Пратениците во Собранието на Република Македонија

најмање 30 потписа Посланика у Скупштини Републике Македоније

ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДЛАГАЧ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ

НА ПРВО ПОТПИШАНИОТ ПРАТЕНИК ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ

ПРВОГ ПОТПИСАНОГ ПОСЛАНИКА КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ПРЕДЛОГ

Образец број 1Б
член 63 став 1 во врска со член 59 став (2) од Изборниот законик

Образец број 1Б
члан 63 став 1 у вези с чланом 59 став (2) Изборног законика

ОБРАЗЕЦ
за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република
Македонија предложен од _____ група избирачи _____

ОБРАЗАЦ
о сакупљању потписа за предлагање кандидата за Председника Републике
Македоније предложен од _____ групе бирача _____

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

За кандидата за Председника Републике Македоније предлагаме следећег кандидата:

(име и презиме, стално место становања, професија и ЈМБГ)

ВО _____

у _____ (место и дата)

(место и датум)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:

Горенаведеног кандидата предлагају следећи бирачи потписници и то:

	Име и презиме Име и презиме	ЕМБГ ЈМБГ	ПОТПИС ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во Избирачкиот список			
најмање 10.000 потписа уписаних бирача у Бирачки список			

М. П.
М. П.

ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДЛАГАЧ

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК

ПОТПИС НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА
ЗА ВОЌЕЊЕ БИРАЧКОГ СПИСКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ
БИРАЧА КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ПРЕДЛОГ

Образец број 1В

член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик

Образец број 1В

член 60 став (6), 63 став 1 у вези члана 62 Изборног законика
у вези с чланом 97 Закона о изменама и допунама Изборног законика

ОБРАЗЕЦ

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Градоначалник на општините
односно градот Скопје предложен од група избирачи

ОБРАЗАЦ

о сакупљању потписа за предлагање кандидата за Градоначалника општина
односно града Скопља предложен од групе бирача

За кандидат за градоначалник на општина

_____, (назив на општината)

односно градот Скопје го предлагаме следниот кандидат:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

За кандидата за градоначалника општине

_____, (назив општине)

односно града Скопља предлагаме следеѓег кандидата:

(име и презиме, стално место становања, професија и ЈМБГ)

Во _____

у _____ (место и дата)

(место и датум)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:
 Горенаведеног кандидата предлагају следећи бирачи потписници и то:

	Име и презиме Име и презиме	ЕМБГ ЈМБГ	ПОТПИС ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од Изборниот законик односно најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) алинеја 6 од Изборниот законик. до потребног броја потписа уписаних бирача у извод Бирачког списка за општина, согласно члану 62 став (1) алинеје 1, 2, 3, 4 и 5 Изборног законика односно најмање 1.000 потписа уписаних бирача у извод Бирачког списка са подручја града Скопља, согласно члану 62 став (1) алинеја 6 Изборног законика.			

М. П.

М. П.

ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДЛАГАЧ

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
 ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК

ПОТПИС НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА
 ЗА ВОЌЕЊЕ БИРАЧКОГ СПИСКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
 НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ
 БИРАЧА КОЈИ ПОТПИСУЈЕ ПРЕДЛОГ

Образец број 1Г

член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик и
член 34 од Законот за локална самоуправа и член 20 од Законот за градот Скопје

Образец број 1Г

члан 60 став (6), 63 став 1 у вези члана 62 Изборног законика
у вези с чланом 97 Закона о изменама и допунама Изборног законика и
члана 34 Закона о локалној самоуправи и члана 20 Закона о граду Скопљу

ОБРАЗЕЦ

за собирање на потписи за предлагање на кандидати за членови на Совет на
општините односно на градот Скопје предложени од група избирачи

ОБРАЗАЦ

о сакупљању потписа за предлагање кандидата за чланове Савета општина
односно града Скопља предложених од групе бирача

За членови на Советот на општината
_____,
(назив на општината)

односно градот Скопје ги предлагаме следните кандидати:

За чланове Савета општине
_____,
(назив Општине)

односно града Скопља предлагаме следејќи кандидате:

1.

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(име и презиме, стално место становања, професија и ЈМБГ)

2.

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(име и презиме, стално место становања, професија и ЈМБГ)

3.

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
(име и презиме, стално место становања, професија и ЈМБГ)

.....

.....
 (до вкупниот број на членови што се избираат во советот на општината согласно член 34 од Законот за локалната самоуправа
 односно
 до број 45 за советот на градот Скопје, согласно член 20 од Законот за градот Скопје)
 (до укупног броја чланова кои се бирају за Совет општине согласно члану 34 Закона о локалној самоуправи односно
 до броја 45 за Совет града Скопља, согласно члану 20 Закона о граду Скопљу)

ВО _____

у (место и дата)

(место и датум)

Горенаведените кандидати ги предлагаат следните избирачи потписници и тоа:

Горенаведене кандидатите предлагајат следећи бирачи потписници и то:

	Име и презиме Име и презиме	ЕМБГ ЈМБГ	ПОТПИС ПОТПИС
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			
до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 од Изборниот законик односно најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) алинеја 6 од Изборниот законик. до потребног броја потписа уписаних бирача у извод Бирачког списка за општину, согласно члану 62 став (1) алинеје 1, 2, 3, 4 и 5 Изборног законика односно најмање 1.000 потписа уписаних бирача у извод Бирачког списка са подручја града Скопља, согласно члану 62 став (1) алинеја 6 Изборног законика.			

М. П.

М. П.

**ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДЛАГАЧ**

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК

ПОТПИС НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА
ЗА ВОДЕЊЕ БИРАЧКОГ СПИСКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ
БИРАЧА КОИ ПОТПИСУЈЕ ПРЕДЛОГ

Образец број 1А
Formulari numero 1А
член 59 став (3) од Изборниот законик
dženo 59 stavi 3 tar Alusaribaskoro kapuniko

**ОБРАЗЕЦ
FORMULARI**

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија
предложен од Пратеници во Собранието на Република Македонија
baši khedibe hramovina baši bahankeribe kandidati baši Republika Makedoniakoro Prezidenti
bahankerdo taro Deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe

За кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:

Sar kandidati baši Republika Makedoniakoro Prezidenti bahankeraja akale kandidate:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)

anav,familiakoro anav,sakanutno dživdipaskoro than,profesia thaj JDMN

во , ко _____

(место и дата)
than thaj data

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните Пратеници во Собранието на Република Македонија:

E uprivakerde kandidate bahankerena o akala Deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe:

	Име и презиме Anav thaj familiakoro anav	ЕМБГ JDMN	ПОТПИС HRAMOVIN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
30.			
најмалку 30 потписи од Пратениците во Собранието на Република Македонија majhari 30 hramovina taro Deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe			

**ПРЕДЛАГАЧ
BAHANKERUTNO**

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ

НА ПРВО ПОТПИШАНИОТ ПРАТЕНИК ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ

ANAV THAJ FAMILIAKORO ANAV THAJ JDMN

TAR AVGO HRAMONKERDO DEPUTATI KOVA HRAMONKERELA O BAHANI

Образец број 1Б
Formulari numero 1Bчлен 63 став 1 во врска со член 59 став (2) од Изборниот законик
dženo 63 stavi 1 phanlo e dženeja 59 stavi 2 tar Alusaribaskoro kanunikoОБРАЗЕЦ
FORMULARIза собирање на потписи за предлагање на кандидат за Претседател на Република Македонија
предложен од група избирачи
baši khedibe hramovina baši bahankeribe kandidati baši Republika Makedoniakoro
Prezidenti bahankerdo tari grupa alusarutneЗа кандидат за Претседател на Република Македонија го предлагаме следниот кандидат:
Sar kandidati baši Republika Makedoniakoro Prezidenti bahankeraja akale kandidate:(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
anav,familiakoro anav,sakanutno dživdipaskoro than,profesia thaj JDMNво,ко _____
(место и дата)
than thaj data

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:

O uprevakerdo kandidati si bahankerdo tar akala alusarutne hramovutne thaj odova

	Име и презиме Anav thaj familiakoro anav	ЕМБГ JDMN	ПОТПИС HRAOVIN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

најмалку 10.000 потписи од запишаните избирачи во Избирачкиот список
majhari 10.000 hramovina taro hramome alusarutne ki Alusaribaskiri patrín

М. П.
Т.Н.ПРЕДЛАГАЧ
BAHANKERUTNOПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
HRAOVIN TAR INGERENCIAKORO ORGANI
BAŠI VASTLEGARIBE I ALUSARIBASKIRI PATRINИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
ANAV THAJ FAMILIAKORO ANAV THAJ JDMN
TAR ALUSARUTNO SO HRAONKERELA O BAHANI

Образец број 1В
Formulari numero 1 В

член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик

dženo 60 stavi(6) phanlo e dženeja 62 tar Alusaribaskoro kanuniko
phanlo e dženeja 97 taro Kanuni baš iranibe thaj džipheribe
o alusaribaskoro kanuniko

ОБРАЗЕЦ
FORMULARI

за собирање на потписи за предлагање на кандидат за Градоначалник на општините
односно градот Скопје предложен од група избирачи
baši khedibe hramovina baši bahankeribe kandidati baši Dizjakoro šerutno ko komune durust diz
Skopje bahankerdo tari grupa alusarutne

За кандидат за градоначалник на општина
Baši kandidati baši dizjakoro šerutno

(назив на општината) komunakoro anav

односно градот Скопје го предлагаме следниот кандидат:
durust diz Skopje bahankeraja akale kandidate:

(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
anav, familiakoro anav, sakanutno dživdipaskoro than, profesia thaj JDMN

во,ко _____
(место и дата)
than thaj data

Горенаведениот кандидат го предлагаат следните избирачи потписници и тоа:
O uprevakerdo kandidati si bahankerdo tar akala alusarutne hramovutne thaj odova;

	Име и презиме Anav thaj familiakoro anav	ЕМБГ JDMN	ПОТПИС HRAMOVIN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4
dži zarurime numero hramovina taro hramome alusarutne ki ikalin tar Alusaribaskiri patriri baši komuna, haljovdo e dženeja 62 stavi(1) alineja 1,2,3,4
и 5 од Изборниот законик
thaj 5 tar Alusaribaskoro kanuniko
односно
durust
најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1)
majhari 1.000 hramovina taro hramome alusarutne ki ikalin tar Alusaribaskiri patriri ko kotora tari diz Skopje, haljovdo e dženeja 62 stavi (1)
алинеја 6 од Изборниот законик.
alineja 6 tar Alusaribaskoro kanuniko.

**М. П.
Т.Н**

**ПРЕДЛАГАЧ
БАНАНКЕРУТНО**

**ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
HRAMOVIN TAR INGERENCIAKORO ORGANI
BAŠI VASTLEGARIBE I ALUSARIBASKIRI PATRIN**

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБГ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
ANAV THAJ FAMILIAKORO ANAV THAJ JDMN
TAR ALUSARUTNO SO HRAMONKERELA O BAHANI**

Образец број 1Г
Formulari numero 1G

член 60 став (6), 63 став 1 во врска со член 62 од Изборниот законик
во врска со член 97 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законик и
член 34 од Законот за локална самоуправа и член 20 од Законот за градот Скопје

dženo 60 stavi(6), 63 stavi 1 phanlo e dženeja 62 tar Alusaribaskoro kanuniko
phanlo e dženeja 97 taro Kanuni baš iranibe thaj džipheribe o alusaribaskoro
kanuniko thaj dženo 34 taro Kanuni baši lokalnikano korkoriradžipe thaj
dženo 20 taro Kanuni baši diz Skopje

ОБРАЗЕЦ
FORMULARI

за собирање на потписи за предлагање на кандидати за членови на Совет на општините
односно на градот Скопје предложени од група избирачи
baši khedibe hramovina baši bahankeribe kandidatia baši džene taro komunengoro Konsili
durust ki diz Skopje bahankerde tari grupa alusarutne

За членови на Советот на општината

Baši džene ko komunakoro Konsili

(назив на општината)komunakoro anav

односно градот Скопје ги предлагаме следните кандидати:
durust diz Skopje bahankeraja akale kandidaten:

1. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
anav,familiakoro anav,sakanutno dživdipaskoro than,profesia thaj JDMN
2. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
anav,familiakoro anav,sakanutno dživdipaskoro than,profesia thaj JDMN
3. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија и ЕМБГ)
anav,familiakoro anav,sakanutno dživdipaskoro than,profesia thaj JDMN

.....
(до вкупниот број на членови што се избираат во советот на општината согласно член 34 од Законот за локалната самоуправа односно
до број 45 за советот на градот Скопје, согласно член 20 од Законот за градот Скопје)
dži sahno numero džene kola alusarena pe ko komunakoro konsili haljovdo e dženeja 34 taro Kanuni baši lokalnikano korkoriradžipe durust
dži numero 45 baši konsili ki diz Skopje,haljovdo e dženeja 20 taro Kanuni baši diz Skopje

во,ко _____

(место и дата)

than thaj data

Горенаведените кандидати ги предлагаат следните избирачи потписници и тоа:

О uprevakerdo kandidati si bahankerdo tar akala alusarutne hramovutne thaj odova;

	Име и презиме Anav thaj familiakoro anav	ЕМБГ JDMN	ПОТПИС HRAMOVIN
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			
.....			
.....			

до потребниот број на потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината, согласно член 62 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4 dži zarurime numero hramovina taro hramome alusarutne ki ikalin tar Alusaribaskiri patrin baši komuna, haljovdo e dženeja 62 stavi(1) alineja 1,2,3,4 и 5 од Изборниот законик
thaj 5 tar Alusaribaskoro kanuniko
односно
durust
најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на подрачјето на градот Скопје, согласно член 62 став (1) majhari 1.000 hramovina taro hramome alusarutne ki ikalin tar Alusaribaskiri patrin ko kotora tari diz Skopje, haljovdo e dženeja 62 stavi (1) алинеја 6 од Изборниот законик.
alineja 6 tar Alusaribaskoro kanuniko.

М. П.
Т.Н.

**ПРЕДЛАГАЧ
БАНАНКЕРУТНО**

ПОТПИС ОД НАДЛЕЖНИОТ ДРЖАВЕН ОРГАН
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
HRAOVIN TAR INGERENCIAKORO ORGANI
BAŠI VASTLEGARIBE I ALUSARIBASKIRI PATRIN

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЕМБ
НА ИЗБИРАЧОТ ШТО ГО ПОТПИШУВА ПРЕДЛОГОТ
ANAV THAJ FAMILIAKORO ANAV THAJ JDMN
TAR ALUSARUTNO SO HRAMONKERELA O BAHANI

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****181.**

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.63/06, 36/07 и 106/08) и член 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 16 јануари 2009 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ВО ПРВИОТ КВАРТАЛ
ОД 2009 ГОДИНА****Член 1**

Продажната цена на природниот гас во првиот квартал од 2009 година се определува да изнесува 22,5115 ден/нм³.

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, содржани се трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од увозна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,3338 ден/нм³ и цена за трговија и снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,1777 ден/нм³.

Во продажната цена од став 1 на овој член, не е содржана цената за пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 2,2170 ден/нм³, која тарифниот потрошувач непосредно приклучен на системот за пренос е должен да ја плати за вршењето на овие услуги.

Во продажната цена од став 1 на овој член и во цената за преносот и управување со системот за пренос на природниот гас од став 3 на овој член не е содржан данокот на додадена вредност во вкупен износ од 4,4511 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 1, 3 и 4 на овој член, во првиот квартал од 2009 година изнесува 29,1796 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа одлука е утврдена со примена на просечен продажен курс на САД доларот од 46,3391 денари за еден САД долар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-140/1
16 јануари 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА****182.**

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 164 од 2008 година, направена е техничка грешка, поради што се врши следната

**ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ
НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ**

Во членот 1 од Правилникот, наместо: „член 58 став 1“ треба да стои: „член 53 став 1“.

Од Фондот за здравствено осигурување
на Македонија

183.

Врз основа на чл. 75 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр. 40/06 и 136/08), а во согласност со член 37 став 1 точка 5 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07 и 103/08), Советот за радиодифузија, на својата 3-та седница одржана на 16.01.2009 година, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО МЕДИУМ-
СКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНА
КАМПАЊА****I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат условите за пристап до облиците на изборно медиумско претставување, времетраењето на изборното медиумско претставување, принципите за избалансирано медиумско покривање на изборите и начинот на известување за време на изборниот молк во програмите на радиодифузерите за време на изборните кампањи за избор на:

- претседател на РМ;
- пратеници во Собранието на РМ;
- членови на Советите на општините и Советот на градот Скопје и градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје.

Правилникот не навлегува во уредувачката политика, во самостојноста и во независноста на радиодифузерите.

Поимник**Член 2**

Одредени поими во овој правилник го имаат следново значење:

1. Организатори на изборна кампања се кандидати, политички партии, коалиции или групи избирачи кои ја организираат и/или учествуваат во изборната кампања;

2. Облици на изборно медиумско претставување се: дневно-информативните емисии, програмите што им овозможуваат директен пристап на организаторите на изборната кампања до публиката/гласачите, и посебни-те информативни емисии;

3. Дневно-информативни емисии се сите изданија на вестите, и радио и телевизиските дневници;

4. Директен пристап до публиката/гласачите се об-лиците на бесплатно политичко претставување и на платено политичко рекламирање, преку кои организа-торите на изборна кампања слободно ги промовираат своите програми, ставови и кандидати;

5. Бесплатно политичко претставување е директен пристап на организаторите на изборната кампања до публиката/гласачите, преку кој слободно и без паричен надоместок се промовираат изборните програми, ста-вовите и кандидатите;

6. Платено политичко рекламирање е директен при-стап на организаторите на изборна кампања до публи-ката/гласачите, преку кој за паричен надоместок се промовираат изборните програми, ставовите и канди-датите. Видови платено политичко рекламирање се: ог-ласи, соопштенија, политички изборни спотови, музич-ки спотови што функционираат како химни на органи-заторите на изборната кампања, преноси или снимки од митинзи, средби и други настани на организаторите на изборна кампања;

7. Посебни информативни програми се:

а) програми наменети за информирање на граѓаните за начинот и за техниката на гласањето и за остварува-њето на избирачкото право; и

б) информативно-политички програми жанровски реализирани како интервјуа, дебати или тв/радио соо-чувања:

- актуелно-информативни програми,
- актуелно-информативни програми со документа-ристички пристап,
- тематски специјализирани информативни програми.

Општи принципи

Член 3

Јавниот радиодифузен сервис и оние трговски ради-одифузни друштва што одлучиле да ги покриваат избо-рите, должни се тоа да го прават на правичен, на изба-лансиран и на непристрасен начин во својата вкупна програма.

Член 4

Без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот про-грамски сервис, радиодифузерите се должни за време на изборната кампања на организаторите на кампањата да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување, во сог-ласност со овој Правилник.

Член 5

Покрај облиците на изборно медиумско претставу-вање наведени во овој Правилник, радиодифузерите имаат уредувачка слобода и други свои програми да користат во функција на изборите. Во таков случај, мо-ра да го почитуваат принципот на избалансираност, и на сите организатори на изборната кампања да им обез-бедат рамноправен медиумски пристап.

Од ова правило се изземаат програмите наменети за малолетната публика.

Член 6

Радифузерите ќе овозможат избалансирано по-кривање на изборите во сите облици на изборно меди-умско претставување во согласност со:

- принципот на пропорционалност за локалните и за парламентарните избори, според бројот на утврдени ли-сти на кандидати за градоначалници, за членови на сове-тите на општините и/или на кандидати за пратеници,

- принципот на еднаквост за претседателските избо-ри, за сите кандидати за претседател.

Од принципот на пропорционалност, односно една-квост, се иззема платеното политичко рекламирање.

Член 7

За време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк, радиодифузерите не смеат да емиту-ваат огласи и реклами финансирани од Буџетот на Ре-публика Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје, и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања.

Член 8

Уредници, новинари, водители на програма и пре-зентери, ангажирани во подготвување програми на ради-одифузерите, не можат да учествуваат во подготовки и во реализирање на изборна кампања. Доколку се опреде-лат за активност во функција на нечија изборна кампа-ња, нивниот ангажман во програмите на радиодифузерите треба да мирува сè до завршувањето на изборната кампања, како и во деновите на изборниот молк.

Член 9

Јавниот радиодифузен сервис и оние трговски ради-одифузни друштва кои ќе ги покриваат изборите со кој било од облиците на изборно медиумско претставува-ње, се должни во рок од пет дена од денот на стапува-њето на сила на овој Правилник, во согласност со него-виот текст, да донесат сопствени правила за изборно медиумско претставување.

Правилата за изборно медиумско претставување, радиодифузерите се должни да ги објават на своите програми во ударен термин и да му ги достават на Со-ветот за радиодифузија.

Член 10

Трговските радиодифузни друштва што ќе емитува-ат платено политичко рекламирање се должни во рок од пет дена од денот на распишување на изборите во согласност со овој Правилник да утврдат ценовници за платено политичко рекламирање и да му ги достават на Советот за радиодифузија.

Член 11

Радифузерите се должни да го снимаат излезниот сигнал на својата програма за време на изборната кампа-ња, за време на изборниот молк и на денот на одржува-ње на изборите, а снимките од целокупната програма да ги чуваат најмалку 30 дена по завршување на изборите.

На барање на Советот за радиодифузија, радиоди-фузерите се должни најдоцна во рок од 48 часа од до-бивањето на барањето, на Советот да му достават снимки од бараната програма, како и други документи, податоци и информации наведени во барањето.

Времетраење на изборната кампања

Член 12

Изборната кампања започнува 20 дена пред денот определен за одржување на изборите.

Изборната кампања завршува 24 часа пред денот на изборите.

МРТ**Член 13**

Јавниот радиодифузен сервис (МРТ) е должен да ја следи изборната кампања, односно да објавува информации за целината на изборниот процес, за законската регулатива за изборите, за активностите на сите учесници во изборната постапка, како и за текот на гласањето и за резултатите од изјаснувањето на граѓаните.

Јавниот радиодифузен сервис е должен без надоместок во соработка со ДИК да ги информира граѓаните за начинот и техниката на гласање.

МРТ има обврска да обезбеди редовно информирање за изборниот процес и за лицата со оштетен слух.

II. ОБЛИЦИ НА ИЗБОРНО МЕДИУМСКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ**1. ДНЕВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЕМИСИИ****Член 14**

Уредувачката одговорност за изборното медиумско претставување во дневно-информативните емисии ја имаат радиодифузерот и одговорното лице во радиодифузерот.

Член 15

Воден од професионалните новинарски принципи и стандарди при известувањето од изборната кампања за локалните и за парламентарните избори, радиодифузерот е должен во дневно-информативните емисии да обезбеди избалансирано покривање на активностите на организаторите на изборна кампања, согласно со принципот на пропорционалност утврден во членот 6 од овој Правилник.

При утврдувањето на избалансираноста на покривањето на изборите ќе се има предвид интензитетот на активностите во рамките на кампањите на организаторите на изборна кампања.

Член 16

Воден од професионалните новинарски принципи и стандарди при известувањето од изборната кампања за претседателските избори, радиодифузерот е должен во дневно-информативните емисии да обезбеди избалансирано покривање на активностите на организаторите на изборна кампања, согласно со принципот на еднаквост утврден во членот 6 од овој Правилник.

Член 17

Коментарите во врска со изборната кампања емитувани во дневно-информативните емисии мора да бидат одвоени како посебни аудио-визуелни целини, и да бидат означени или со името и презимето на авторот, или како редакциски коментар.

Член 18

Во дневно-информативните емисии емитувани за време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк, известувањето за редовните активности на органи на власта, на државни институции и организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, не смее да биде во функција на изборната кампања.

2. ДИРЕКТЕН ПРИСТАП ДО ПУБЛИКАТА / ГЛАСАЧИТЕ**Член 19**

Одговорноста за содржината на директниот медиумски пристап до публиката/гласачите ја преземаат организаторите на изборна кампања.

Одговорноста за емитуваниот директен пристап до публиката, како и одговорноста за почитување на одредбите од овој Правилник, ја презема радиодифузерот и одговорното лице во радиодифузерот.

Член 20

Во директниот медиумски пристап до публиката/гласачите не е дозволено учество на малолетници.

Член 21

Радифузерите мора да одбијат емитување директен медиумски пристап до публиката/гласачите, доколку е насочен кон насилно уривање на уставниот поредок или кон поттикнување или повикнување на воена агресија, или кон разгорување национална, расна, полева или верска омраза и нетрпеливост, или доколку во директниот пристап до публиката/гласачите учествуваат малолетници.

2.1. Бесплатно политичко претставување**Член 22**

Јавниот радиодифузен сервис е должен да емитува бесплатно политичко претставување така што ќе обезбеди избалансирано време за организаторите на изборната кампања, согласно со принципите на пропорционалност, односно еднаквост утврдени во член 6 од овој Правилник.

Трговските радиодифузни друштва кои ќе одлучат да емитуваат бесплатно политичко претставување, должни се на организаторите на изборната кампања да им обезбедат избалансирано време за бесплатно политичко претставување, согласно со принципите на пропорционалност, односно еднаквост утврдени во член 6 од овој Правилник.

Член 23

Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означено како „бесплатно политичко претставување“ во текот на целото времетраење на емитувањето.

Член 24

Датумот и редоследот за емитување бесплатно политичко претставување на организаторите на изборната кампања се утврдува со ждрепка.

2.2. Платено политичко рекламирање**Член 25**

Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува платено политичко рекламирање.

Член 26

Трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две трети, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања.

Поимот - реален час - го означува времето што минува од почетокот до крајот на еден час сметано според часовникот.

Член 27

Времето за платено политичко рекламирање не може да се собира и да се емитува наеднаш, во континуитет, како вкупно дозволено време за платено политичко рекламирање.

Дозволеното време за рекламирање на еден реален час емитувана програма согласно член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност не може да се користи за платено политичко рекламирање.

Член 28

Платеното политичко рекламирање треба да биде соодветно и видливо означено како „платено политичко рекламирање“ во текот на целото времетраење на емитувањето, и со најавна и со одјавна шпица треба да биде јасно издвоено од другиот дел на програмата и од другите рекламни спотови, од телешопинг спотовите и од другите облици на рекламирање.

Член 29

Цените за платено политичко рекламирање што ќе ги утврдат трговските радиодифузни друштва мора да бидат еднакви за сите организатори на изборна кампања.

Член 30

Во сите облици платено политичко рекламирање нарачателот мора да биде јасно означен.

Член 31

Платено политичко рекламирање не смее да се емитува во:

- вести и други дневно-информативни програми;
- детски, училишни и образовни програми;
- директни преноси од верски, спортски, културни, забавни и други настани;
- посебни информативни програми.

3. ПОСЕБНИ ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМИ**Член 32**

Во ден од професионалните новинарски принципи и стандарди при медиумското покривање на изборите, радиодифузерот кој ќе реализира посебни информативни емисии, треба да обезбеди рамноправен медиумски третман за сите организатори на изборната кампања, а времето за овој вид претставување пред публиката/гласачите треба да го избалансира согласно со принципите на пропорционалност, односно еднаквост утврдени во членот 6 од овој Правилник.

Член 33

Уредувачката одговорност за посебните информативни емисии како облик на изборно медиумско претставување ја имаат радиодифузерот и одговорното лице во радиодифузерот.

Член 34

Со цел публиката/гласачите објективно да се информираат за текот на изборната кампања, и заради заштитата на новинарската професија од какво било политичко влијание за време на изборното медиумско претставување, посебните информативни емисии не смеат да се користат како облик на платено политичко рекламирање.

III. ОБЈАВУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ**Член 35**

При објавување резултати од испитувања на јавното мислење, радиодифузерите се должни да обезбедат доволно информации врз основа на кои јавноста ќе може да ја процени веродостојноста на испитувањето:

- да го наведат името на нарачателот кој го побарал и го платил испитувањето,
- да ја наведат институцијата што го извршила истражувањето,
- да ја наведат применетата методологија,
- да посочат показатели за големината и за структурата на испитаниот примерок,
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е спроведено истражувањето.

Член 36

Резултати од испитување на јавното мислење се објавуваат најдоцна 5 дена пред денот определен за одржување на изборите.

Резултати од испитувања на јавното мислење спроведени на самиот ден на изборите не смеат да се објавуваат пред 19:00 часот, односно пред затворањето на избирачките места.

Член 37

Радифузерите не смеат да објавуваат резултати од ненаучни и од нерепрезентативни испитувања на јавното мислење, како што се гласање на гледачи или на слушатели преку телефон (телевоутинг), анкети спроведени на Интернет и слично.

IV. ИЗБОРЕН МОЛК**Член 38**

За време на изборниот молк, кој започнува 24 часа пред денот на изборите, а завршува во 19:00 часот на денот на изборите, односно со затворањето на избирачките места, престануваат сите облици на изборно медиумско претставување на организаторите на изборна кампања.

Член 39

Радифузерите и за време на изборниот молк продолжуваат да известуваат за изборите.

При известувањето во деновите на изборниот молк, ќе се смета дека радиодифузерите го прекршиле изборниот молк доколку емитуваат: информации и аудио и аудио-визуелни материјали во функција на нечија изборна кампања, или рекламни пораки преку кои се претставуваат партиски програми и партиски симболи, при што:

а) Под „информации и аудио и аудио-визуелни материјали во функција на нечија изборна кампања“ се подразбираат:

- Какви било информации и аудио и аудио-визуелни материјали во врска со кој било кандидат во изборниот процес, односно со кој било организатор на изборна кампања и на нивните изборни штабови;
- Информации и аудио и аудио-визуелни материјали во врска со политичари, со претставници на организациите на власта, со државните институции и организации, и со правни и други лица на кои законски им е доверено вршење јавни овластувања, како и во врска со други субјекти чиј медиумски настап е во функција на изборната кампања и може да влијае врз одлуката на избирачите;

- Какви било облици на медиумско известување кои се, отворено или прикриено, во функција на изборната кампања, и можат да влијаат врз одлуката на граѓаните;

- Партиски ознаки, симболи или друг пропаганден материјал, насочени за или против кој било организатор на изборна кампања, односно претставник на органите на власта, на државните институции и организации и на правните и на другите лица на кои законски им е доверено вршење јавни овластувања;

- Изјави и соопштенија дадени од или во функција на: кандидат во изборниот процес, организатор на изборна кампања или политичка партија;

- Посебни информативни програми во кои учествуваат кандидати во изборниот процес, односно организатори на изборна кампања (политички партии, коалиции или групи избирачи со потврдени листи на кандидати), претставници на органите на власта, на државните институции и организации и на правните и на другите лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања и други субјекти, поврзано со изборната кампања или во функција на изборна кампања;

- Снимени програми или програми во живо, неповрзани со изборите, а во кои учествуваат или се појавуваат кандидати во изборниот процес, односно организатори на изборна кампања и/или претставници на органите на власта, на државните институции и организации и на правните и на другите лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања;

- Музички нумери, спотови или друг вид медиумски настапи на уметници кои во исто време се и кандидати во изборниот процес.

б) Под „рекламни пораки преку кои се претставуваат партиски програми и партиски симболи“ се подразбираат:

- Сите облици директен пристап на организаторите на изборна кампања до публиката/гласачите без оглед дали е без надомест т.е. бесплатно политичко претставување и/или со надомест т.е. платено политичко рекламирање во кое спаѓаат: огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на организаторите на изборна кампања, преноси или снимки од митинзи, средби и други настапи на организаторите на изборна кампања.

Член 40

Радиодифузерите можат да известуваат и за неправилности при гласањето како и за евентуални инциденти направени во или надвор од одредено гласачко место, при што:

- Објавуваат само проверени информации од официјални извори;

- Оние елементи на информациите од официјалните извори кои претставуваат прекршување на молкот (на пример: откривање идентитет на политички субјекти и/или на поединци вклучени во изборен инцидент) не смеат да се објавуваат до затворањето на избирачките места, односно до 19:00 часот;

- Кандидатите во изборниот процес, односно организаторите на изборна кампања, нивните набљудувачи и нивните штабови - не се сметаат за официјални извори;

- Радиодифузерите треба да внимаваат на можните злоупотреби, односно да не бидат самите искористени за вршење кампања на денот на изборите, преку известување за конструирани и за неосновани меѓусебни обвинувања од страна на кандидати во изборниот процес, од организатори на изборна кампања, од политички партии, од изборни штабови и од други субјекти;

- Доколку за одреден настан постојат изјави и соопштенија добиени од кандидати во изборниот процес, од организатори на изборната кампања, од набљудувачи, од изборни штабови или од претставници на политички партии, тие изјави треба да се емитираат по затворањето на избирачките места, односно по 19:00 часот.

Член 41

На денот на гласањето, пред 19 часот, односно пред затворањето на избирачките места, радиодифузерите не смеат да емитираат:

- Изјави на кандидати во изборниот процес, односно на организатори на изборната кампања, на лидери на политички партии, на носители на функции во органи на власта и на политичари;

- Изјави на граѓани и на други субјекти во функција на изборна кампања.

Член 42

Одредбите за почитувањето на изборниот молк се однесуваат и на објавувањето содржини на телетекстот, на РДС-от или на веб-страниците на електронски медиуми.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Измени и дополнувања на овој правилник се прават во писмена форма.

Член 44

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-176/1
16 јануари 2009 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512-400.
Телефакс: +389-2-5512-401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

